

ВЛЕЗЕТЕ ВО ИГРАТА!


На годинашниот CES (Consumer Electronics Show) беше претставен новиот гаџет наречен Z800 3DVisor, прва комбинација на OLED дисплеј со висока резолуција и аудио состав за вистинско 3D доживување, кој гледањето филмови и играњето компјутерски игри ќе ги внесе во нова ера. "Влезете во играта" е мотото на овој гаџет. Сосема очекувано, затоа што се знае дека на него први ќе "паднат" страствените гејмери. Или подобро кажано, Z800 3DVisor е производот кој играчите веќе одамна го чекаат, а со чија помош игрите




ќе станат уште попопуларни. Освен тоа што на корисникот му овозможува целосно тродимензионално доживување, Z800Visor има одличен звук, а се напојува преку USB.

MRAM

MRAM или Magnetoresistive Random Access Memory, може да го промени начинот на кој ние работиме. Истражувачи од IBM покажаа дека MRAM може да биде и побрз до 6 пати од денешнава технологија, DRAM или dynamic RAM. Речиси е брз колку SRAM или static RAM, има поголем степен на деградација отколку кај флеш мемориите. За разлика од овие технологии, MRAM користи магнетизам наместо електричен набој за да ја запише информацијата. Како резултат на тоа многу е поевтин. Во декември 2005 година



технолозите од Сони ја пресметаа брзината со која ги запишува информациите - 2 нано секунди. Ако се усвои како универзален стандард, MRAM значително ќе го промени начинот на компјутерските апликации.



SHARP 904SH СО VGA ЕКРАН



Новиот Sharp 904SH телефон прв има вградено VGA екран од 2.4" и резолуција од 480x640 пиксели, 262k бои, кој е за четири пати подобар од QVGA екранот. Екстерниот екран е еднолиниски монохроматски екран со 12x72 пиксели. Исто така, 904SH поседува и сензор за контрола на движењето, тоа е нова технологија, која овозможува препознавање на движењето во сите правци кои сопственикот ги прави. Во овој телефон е вградена и најнова технологија за препознавање на личности. Телефонот има речиси иста пропорција,

како и не-

говиот славен претходник Sharp 903, а изгледа дека и камерата е иста, 3.2 мегапиксели со автофокус и 2x оптичко зголемување, а присутна е и уште една видеокамера, која служи за видео конференција. Интерната меморија на новиот Sharp е 20 бајти и лесно може да се ри преку мини SD карфонот поседува 3D звуч-



мо - мега - проши - тичка. Теле - на поддршка.

Поддржува три - бандови GSM мрежи и има Bluetooth и infrared конекција.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPIE, MAKEDONIJA

**СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА**



WWW.POTOJASMINA.COM.MK

e-mail: foto-digital_jasmina@yahoo.com